

До: ЈЗУ ОБ Велес

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој ЈЗУ ОБ Велес го доставила до ЦЈЗ Велес, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



ЦЕНТРАЛЕН ЗАСТУПАНИК ЗА ДОСТУПНОСТ НА ИНФОРМАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА,
СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЕСЕ
Бр. 3-3-19/13-2
14.03 2013 год.
СКОПЈЕ

До: ЈЗУ ОБ Велес

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои ЈЗУ ОБ Велес ги доставила од ЦЈЗ Велес, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



The image shows a blue circular official stamp of the Municipality of Skopje, Republic of Macedonia. The stamp contains the text: "ОПШТИНА ЗА ЕМАНИПАЦИЈА, СОБЛАЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНСКА" (Municipality for Emancipation, Citizens of the Republic of Macedonia) and "ОПШТИНА СКОПЈЕ" (Municipality of Skopje). In the center of the stamp is the coat of arms of the Republic of Macedonia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА,
СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЕСЕ
Бр. 33-19/13-3
14.03 2013 год.
СКОПЈЕ

До: ЈЗУ ОБ Велес

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од фактури кои ЈЗУ ОБ Велес ги доставила до Министерството за здравство по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



До: ЈЗУ ОБ Велес

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од книга на излезни фактури, каде евидентирани сите фактури кои ЈЗУ ОБ Велес, ги доставила до Министерството за здравство за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



ЦЕНТРА ЗА ЕФИКАЦИЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДИНАВОРСТ
НА МАКЕДИНЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

До: ЈЗУ ОБ Велес

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии на изводите од сметката на ЈЗУ ОБ Велес, каде се евидентирани сите приливи од сметката на Министерството за здравство по основ на извршени услуги од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2012 година (Компонента II - Рак на дојка).

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



До: ЈЗУ ОБ Велес

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои ЈЗУ ОБ Велес ги доставила од Министерството за здравство, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година

The image shows a circular official stamp of the State Information Commission of the Republic of Macedonia. The text around the perimeter of the stamp reads "РЕПУБЛИКАНА КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМАЦИЈА" at the top and "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of the Republic of Macedonia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

До: ЈЗУ ОБ Велес

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој ЈЗУ ОБ Велес го доставила до Министерството за здравство по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СР" at the top and "КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА" at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of the Republic of Macedonia. Overlaid on the stamp is a large, stylized signature in blue ink.

AVIS de réception / de paiement / d'inscription
ПОВРАТНИЦА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТА / КНИЖЕЊЕ

A remplir par le bureau d'origine Го пополнува пошта на потекло	
Bureau de dépôt Приемна пошта 1000	
No. Бр.	Date de dépôt Датум на прием 19.03.2013

Service des postes
Службено

Timbre du bureau
renvoyant l'avis
Жиг на поштата
што го враќа
образецот

A renvoyer par la voie la plus rapide
(aérienne ou de surface) a découvert
et en franchise de port.

Да се врати со најбрза врска
(авионска или површинска)
отворено и без наплата на поштарина

Renvoyer à (à remplir par l'expéditeur)
Да се врати (го пополнува испраќачот)

Nom ou raison sociale
Име и назив на фирмата
Друштво ЕФЕ

Rue et no.
Улица и број

Максим Горки бр 20/1-4

Localité
Место

1000 Скопје

Pays
Земја

РМ

A remplir par l'expéditeur Пополнува примацна пошта	Evol recommandé Препорачана пратка		
	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Imprimé Печат, работа	<input type="checkbox"/> Colis ordinaire Обичен пакет
A compléter à destination Се пополнува во одредиште	Evol avec valeur déclarés Пратка со означена вредност		Valeur déclarés
	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Colis Пакет	Montant Износ
	<input type="checkbox"/> Mandat de poste Испратница	<input type="checkbox"/> Mandat de vèrsement Уплатница	<input type="checkbox"/> Cheque d'assignation Испратнички чек
Nom ou raison sociale du destinataire ou intitulé du CCP Име или фирма на примацот или назив на поштенска жиро-сметка			ИЗУ Општа болница Зенес
Rue et no. Улица и бр. Самоборска 55		Localité et pays Место и земја 1400 Зенес РМ	
Cet avis doit être signé par le destinataire ou par une personne y autoisée en vertu des règlements du pays de destination, ou, si ces règlements le compnent, par l'agent du bureau de destination et renvoyé par le premier courrier directement à l'expéditeur.			Timbre du bureau de destination Жиг на одредишна пошта
Оваа повртаница или извештај за исплата треба да ја потпише примацот или овластеното лице во смисла на прописите на одредишната земја, или ако тоа го дозволуваат прописите, поштенскиот работник на одредишната пошта и да се врати со првата отпрема на испраќачот.			
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Горе наведената пратка уредно била			
<input type="checkbox"/> remis врачена	<input type="checkbox"/> payé исплатена	Inscrit en CCP Уплатена на поштенска жиро сметка	
Date et signature du destinataire Датум и потпис на примацот		Signature de l'agent Потпис на работникот	
2003/20/3 Обр. ЦБЛП-20 опачина		2003/20/3 1400	